

Хидросистем Злетовица-Пробиштип

бр. 05-220/2
07.03.2023 год.

ЕМБС: 06532515

Целосно име: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности
Хидросистем Злетовица-Пробиштип Javno pretprijatie za izvrshuvanje na vodostopanski dejnosti

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	4.248.743.399,00			4.374.403.741,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	13.200,00			20.400,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	13.200,00			20.400,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.248.730.199,00			4.374.383.341,00
10	-- Недвижности (011+012)	4.112.541.434,00			4.244.137.160,00
11	-- Земјиште	12.499.581,00			12.521.741,00
12	-- Градежни објекти	4.100.041.853,00			4.231.615.419,00
13	-- Постројки и опрема	46.150.114,00			54.804.460,00
14	-- Транспортни средства	135.891,00			366.131,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	33.113,00			37.843,00
16	-- Биолошки средства	630.635,00			796.040,00
17	-- Аланси за набавка на материјални средства	1.321.622,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	87.904.545,00			74.228.448,00
19	-- Остатни материјални средства	12.645,00			13.259,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	60.803.918,00			42.968.730,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	13.414.568,00			12.872.140,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	295.773,00			256.152,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	13.118.795,00			12.615.988,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	42.225.164,00			29.636.029,00
47	-- Побарувања од купувачи	38.743.939,00			26.091.713,00

48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	40.522,00			6.845,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, еџиси и за останати давачки кон државата (пратплати)	3.432.712,00			3.432.894,00
50	-- Побарувања од вработените	8.011,00			104.577,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.164.166,00			460.561,00
60	-- Парични средства	5.164.166,00			460.561,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62.823,00			54.930,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.309.610.140,00			4.417.427.401,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	5.920.403,00			5.990.893,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	109.410.675,00			229.852.431,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.437.116.709,00			1.435.223.087,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.683.656,00			12.683.656,00
72	-- Законски резерви	12.683.656,00			12.683.656,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.218.054.312,00			1.075.551.059,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	122.335.378,00			142.503.253,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+085)	4.135.176.635,00			4.144.674.946,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.128.934.276,00			4.128.934.276,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	4.128.934.276,00			4.128.934.276,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	6.242.359,00			15.740.670,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.145.859,00			13.398.929,00
98	-- Обврски за заеми, депозити и кауцими	630.008,00			628.692,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	392.338,00			352.102,00
100	-- Обврски кон вработените	817.220,00			900.068,00
101	-- Теховни даночни обврски	216.093,00			126.534,00
108	-- Останати краткорочни обврски	40.841,00			334.345,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	65.022.830,00			42.900.024,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.309.610.140,00			4.417.427.401,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	5.920.403,00			5.990.893,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	41.936.185,00			20.608.553,00
202	-- Приходи од продажба	36.154.105,00			15.467.096,00
203	-- Останати приходи	5.782.080,00			5.141.457,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	164.714.664,00			163.663.787,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.546.816,00			2.833.366,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.773.984,00			2.694.977,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.003.581,00			2.346.264,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	15.271.499,00			13.138.738,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	9.680.028,00			8.337.389,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	724.495,00			604.229,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.046.202,00			3.477.280,00
217	-- Останати трошоци за вработените	820.774,00			719.840,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	140.960.082,00			142.354.473,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	22.160,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	81,00			4,00
222	-- Останати расходи од работењето	136.461,00			295.965,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	535.354,00			553.712,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	535.354,00			553.712,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	92.253,00			1.731,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.062,00			1.731,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	91.191,00			
247	-- Загуба од разменото работење (204-206+207+234+246)-(201+223+244)	122.335.378,00			142.503.253,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	122.335.378,00			142.503.253,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕПОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	122.335.378,00			142.503.253,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	30,00			29,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	122.335.378,00			142.503.253,00
291	-- Вкупна сопствена загуба за годината (270+287)	122.335.378,00			142.503.253,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	13.200,00			20.400,00
609	-- Земјишта	12.499.581,00			12.521.741,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.759.591.912,00			1.818.246.467,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.340.449.941,00			2.413.368.952,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)				478,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	175.675,00			120.108,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	630.635,00			796.040,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	40.106.083,00			26.098.558,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	62.623,00			54.930,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 048+АОП 051+АОП 062 од БС)	3.432.712,00			3.432.894,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048+ АОП 050+АОП 051+АОП 067+АОП 062 од БС)	43.569.107,00			29.684.114,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 065 од БС)	1.437.116.709,00			1.435.223.087,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	4.775.867,00			14.027.621,00

639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+АОП 109 од БУ)	71.265.189,00		58.640.694,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	36.154.105,00		15.467.096,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	22.100,00		8.311,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	36.132.005,00		15.458.785,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	36.154.105,00		15.467.096,00
655	-- Наплатени отпишани лобарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)			4.000,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	5.779.635,00		5.113.635,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)			143.221,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обуки (< или = АОП 208 од БУ)			26.060,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)			71.233,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.252.357,00		814.962,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.065.122,00		874.412,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)			202.150,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во промишленост) (< или = АОП 208 од БУ)			691.914,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	278.561,00		283.609,00
691	-- Вкalkулирани надомести за време на боледување	105.698,00		182.576,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	99.732,00		191.216,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	533.340,00		386.657,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	29.145,00		15.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	54.737,00		28.315,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	27.266,00		8.750,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подврсници (< или = АОП 217 од БУ)	29.707,00		65.750,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надзорешни членови на управни и	1.038.885,00		1.314.188,00

надзорен одбор, одбор на директори и управители				
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	115.595,00		146.235,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	71.259,00		70.788,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	142.468,00		122.748,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	22.629,00		19.964,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	245.557,00		307.197,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)			84.687,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	348.130,00		655.684,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)			54.990,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)			54.000,00
722	-- Просечан број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00		29,00
723	-- Просечан број на вработени во единството на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00		25,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	22.100,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	42.449.439,00			

Потпишано од:

Milko Madjov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-6529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во поставка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Бр. 15-220/3
07.03 2023 год.



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подолување Уредба за једнак пристап

Поседен
даночен статус

☐ Заложна
друштво

☐ ТИРЗ

☐ Кооперативна
организација

Единствени
даночен број

4022001103308

Секретен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

JP HS ZLETOVICA PROBI[TIP NP NS ZLETOVICA PROBI[TIP SVETKO TONEV, ZA- PROBIŠTIP

Телефон

032481521,03248

Е-пошта

contact@hszletovetica.com.mk

07/03/2023 12:41:32

0703236701 39

TONEV, ZA- PROBIŠTIP

Даночен период

од 01/01/2022

до 31/12/2022

Рок за
поднесување

15/03/2023

Извршен
на ДБ

Бр.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Без улог

	АОП	
I. Финансиски резултат на Биланс на успех	01	-122335378
II. Напривани расходи и помалку исключени приходи за даночна цел (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	230192
1. Расходи кои не се покривени со приходе на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	0
2. Надоместоци на трошоци и другите приходи од работен однос над утврденост износ	04	0
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДП	05	36472
4. Трошоци за организирани исхрана и пренос над износите утврдени со закон	06	0
5. Трошоци за возмездово сместување во хотел над 6 000 денари дневно по лице и трошоци за прелин на лице кои не се документирани	07	0
6. Трошоци на исхрана на вработените кои работат во ниво однос над износите утврдени со закон	08	0
7. Трошоци по основ на износ на надоместоци на членови на органи на управување над износите утврдени со закон	09	0
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволно пензион фонд над износите утврдени со закон	10	0
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износите утврдени со закон	11	0
10. Надоместоци на лица волонтери и на лица ангажирани за вршење на јавна работа над износите утврдени со закон	12	0
11. Социјални исплати на добивка	13	0
12. Бруто кои не се продадени од природни настани (зракба, пожар или други природни непогоди)	14	3263
13. Трошоци за репрезентација	15	104030
14. Трошоци за даночни издатоци во согласност со Законот за донации и спонзорство во јавните дејности над 5% од закупниот приход од јавниот капитал	16	0
15. Трошоци за спонзорство на издатоци во согласност со Законот за донации и спонзорство во јавните дејности над 3% од закупниот приход од јавниот капитал	17	0
16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30 и од ЗДП	18	0
17. Трошоци по основ на износ на кредити кои не се користат за вршење на дејноста на субјектот	19	0
18. Осигурувателни премии кои не платат работодавачот во корист на членови на организација на управување или на вработени	20	0
19. Данок по поддршка (добивка) исплатени во име на трети лица кои се не толер на трошоците на даночниот оборан	21	0
20. Парични и даночни издатоци, парични и непарични издатоци за невремена уплата на јавни донации и на трошоци за припадност на плата	22	1082
21. Трошоци за стипендија	23	0
22. Трошоци на вето, релатив, кредит и распуштање	24	0
23. Трошоци на вето, релатив, кредит и распуштање	25	0
24. Трошоци за ниво на износ на припадност на основ на доволна успешност над износите на кој се применети на придонеси согласно со закон	26	0
25. Трошоци за практична работа над износите согласно со Законот за практициство	27	0
26. Трошоци на практична работа на ученици и практична настава на студенти во износ над 6,000 денари месечно	28	0
27. Трошоци за амортизација на материјалните средства на материјални и нематеријални средства	29	0

28.	Траншата за амортизација на материјални и нематеријални средства која е поделена од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата, по третира на ставот над пропадните години на Нормативата на средството за амортизација	30		0
29.	Престаната деловна вредност на основани Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е наддадена сигурност од Управата за јавни приходи	31		57383
30.	Траншата за исправка на вредности на неплатени побарувања	32		0
31.	Износ на неплатени побарувања од земји	33		0
32.	Износ на платени разлики помеѓу раскрпите или промените од трансакција по трансферна цена и раскрпите кои променети од таа трансакција по пазарна цена утврдена по принципот на „дофат на рази“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износ на платената разлика помеѓу трансакцион променети од трансакцијата по цена утврдена по согласност со „дофат на рази“ и раскрпите кои променети од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од имоти по земји кои се добиени од одредено лице, кој се надминува заносот кој би се стекнал доколку се работи за неплатени лица	36		0
35.	Износ на платени имоти кои променети од заносот се поврзани лица	37		0
36.	Износ на имоти на земји добиени од одредени или одредени - породици - по породици - по најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други уплатувања на расходи	39		27976
III.	Должна основа (I+II)	40		-122105186
IV.	Намалување на должна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)	41		0
38.	Износ на неплатени побарувања за кои во претходниот период е одредено да се платат на основ	42		0
39.	Износ на кредити деп од член 27 кои во претходните доделени периоди била извршено отплатување на данокот	43		0
40.	Износ на трошоците за амортизација над минимал пресметан со примена на амортизационите стапки утврдени со законот и вложување на средството за амортизација и годишните амортизационите стапки за кои во претходниот период е извршено отплатување на данокот	44		0
41.	Износ на неплатените оданоси над минимал утврдени во член 9 став (1) точка 21, 3-6), 4), 5), 5-a) и 6) од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено отплатување на данокот на основ, доколку имати со основани каков приход	45		0
42.	Донации од имоти со учество во капиталот на друг физичен субјект, одредени со данок на добивка на исплатувањето	46		0
43.	Дел од трошоци наметнати за неплатени расходи, приходи од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени отплати на одобрите (реинвестирана добивка)	48		0
V.	Должна основа по намалување (III-IV)	49		0
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50		0
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52-AOP 53+ AOP 54+ AOP 55)	51		0
45.	Намалување на данокот на вредности на недвижен имот и ставени во употреба до 10 физички системи во однос до регистрирани на сопственост платени	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пресметаната ставка	53		0
47.	Данок кој е платен поранешно во странство за добивката измачена во претходите на имотните правна лица из Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пресметаната ставка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметан данокот однесување за редовна даноци утврдена во согласност со член 30-a од ЗДД	55		0
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56		0
49.	Платени изплати на данокот на добивка за доделениот период	57		0
50.	Износ на платени платени данок на добивка платени од претходните доделени периоди	58		3414558
51.	Износ за данокот / платени платени данок (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59	X	-3414558
IX.	ПАСЕВНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени отплати на добивката (реинвестирана)	60		0
53.	Застапи од претходни години за кои правото на покриве во рок од три години не е исполнето	61		158627192
54.	Останати трошоци наметнати за неплатените расходи од платените подноси која имати до се пријеме во претходните три години	62		122105186
55.	Приметни неискористен дел на правото на намалување на данокот на одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
56.	Приметни неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пресметаната ставка	64		0
57.	Останати имоти приход во странство	65		42471539
58.	Вкупни трошоци за донации во годните за кои се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорство во јавните дојности	66		0
59.	Вкупни трошоци за донации во годните за кои не се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорство во јавните дојности	67		0
60.	Вкупни трошоци за донации во годните, за кои се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорство во јавните дојности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорство во годните, за кои не се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорство во јавните дојности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за кои е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-a од ЗДД	70		0

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до прописаната ставка кликајте тука (Задолжително пополнете ги сите податоци и прикажете го доказот за платениот данок од надлежан даночен орган во странство) >>>
 За пополнување на податоците за дивиденди во учество во капиталот на друг даночен субјект од Македонија за платен данок на дивиденди кликајте тука (Задолжително пополнете ги сите податоци и прикажете го доказот И-ПД) >>>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име и презиме	Митко	Мајков
ЕДБ / ЕМБГ	2404972494004	Датум на пополнување
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Митко	Мајков
ЕМБГ	2404972494004	Датум на пополнување
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис

Подпишан од
 одговорен

* Подпишан од одговорен

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип

Форма на трговско друштво: Јавно претпријатие

Број на регистарска влошка: 02041923?-7-09-000

Седиште: ул. "Цветко Тонев" бр.3А Пробиштип

Промени во регистарска влошка во трговскиот регистар до периодот на известување:

- 2003 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2015 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2018 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие
- 2021 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чакал и песок
- Производство на електрична енергија
- Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- Изградба на хидроградежни објекти
- Проектирање
- Инженеринг

Идентификација на поврзан субјект: нема

Број на вработени према степен на образование: Вкупно 29 вработени од кои 28 редовно вработени и 1 Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие

- ВСС - 15 (петнаесет) вработени
- Вишо образование -1 (еден)
- ССС - 13 (тринаесет)

Сопственичка структура: Државна, основач Влада на Република Северна Македонија

Други релевантни информации за друштвото: електронско сандаче; e-mail: contact@hszletovica.com.mk
ЕМБС 5532515

2. Основи за подготовка на Годишната сметка

Изјава за усогласеност (стандарди врз основа на кои е подготвена годишната сметка):

ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип годишната сметка ја подготви согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ/МСС) прифатени во РСМ и Правилникот за водење на сметководство („Сл.весник на РСМ број 159/2009, 164/2010 и 107/2011“).

Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:

Годишната сметка е поединечна

Валута на презентација :

Годишната сметка е презентирана во македонски денари (МКД)

3. Значајни сметководствени политики

Како прилог кон белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година и за претходната година.

3.1 Составување на Годишната сметка

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“, бр. 28/04...215/21) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на друштвото се:

3.2 Сметководствена политика на приходи

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадени.

3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики

Друштвото искажува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број

0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2022 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше позитивна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 365.486.186,00 денари.

3.2.2 Приходи од наемнина (оперативен лизинг)

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.2.3 Приходи од камати

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги искажуваме во моментот на нивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ

Допиначните финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековните трошоци и ликвидност на Претпријатието се евидентирани како приход.

3.3 Сметководствена политика на расходи

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

3.3.1 Трошоци од наемнина (Оперативен лизинг)

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

3.3.2 Трошоци за одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат освен трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерство за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2022 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати по основ на заемот во Јапонски јени од 23.012.051,00 денари.

3.3.4 Трошоци за амортизација на нејшековни средства (нематеријални и материјални)

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер) ја пресметува пропорционално. Амортизацијата за 2022 година изнесува 140.960.082,00 ден.
Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година амортизационите стапки за известувачката и претходната година во Претпријатието се следни:

РБ	Опис	Корисен век (год.)	Стапка (%)
1	Нематеријални средства	5	20
2	Градежни објекти		
2.1	Брана, цевководи, зафати, згради, далекуводи	40	2,5
2.2	Патишта - горен строј	33	3
3	Опрема		
3.1	Хидромеханичка опрема	20	5
3.2	Мебел и канцелариска опрема	5	20
3.3	Компјутерска и телекомуникациска опрема, возила	4	25
3.4	Друга опрема	10	10
4	Биолошки средства	10	10

3.3.5 Плати и надоместоци од плати на вработениите

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа персонален данок од доход со примена на стапки пропишани со закон.

3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.
Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат и се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на дејот на билансот на состојба освен негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

3.4 Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Во согласност со МСС 16 недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

3.5 Сметководствени политики на нематеријални средства

Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на неговото настанување.

3.6 Сметководствена политика на залихи

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува трошочната формула - ФИФО.

3.7 Сметководствена политика на побарувања

Друштвото ги искажува, побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспееани износи. Индикатори за вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање.

Вредносното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

Побарувањата кои се искажуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата.

Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку пристигнуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.8 Сметководствена политика на обврски

Друштвото обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Обврските искажани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

3.9 Сметководствена политика на пари и парични еквиваленти

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на НБРМ на денот на билансот на состојбата.

4. Користени процени

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настануваат, а се однесуваат на обезвреднување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2022 година менаџментот смета дека евидентираниите сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ.

Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

Кога промената на сметководствената политика се врши ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главницата за тој период.

Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентираан период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентираан најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентираан период.

6. Управување со ризик

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите.

Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги наплатува редовно и речиси без никакво задоцнување.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомену, покренување на спорови, спогодби, усогласување преку потврди (ИОСИ).

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

Ризикот на ликвидноста (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста преку финансиски план.

Ризик од курсни разлики

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит искажан во јапонски јени) , бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гуд- вил	Софтвер	Ост. сред.	Средства во подготовка	вкупно
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2022г.	0	0	36.000	0	0	36.000
згледување						0
намалување						0
салдо на 31.12.2022г.	0	0	36.000	0	0	36.000
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2022г.	0	0	15.600	0	0	15.600
амортизација			7.200			7.200
намалување						0
салдо 31.12.2022г.	0	0	22.800	0	0	22.800
Нето сметководствена вредност на 31.12.2022г.	0	0	13.200	0	0	13.200
Нето сметководствена вредност на 01.01.2022г.	0	0	20.400	0	0	20.400
						0
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2021г.			36.000			36.000
згледување						0
намалување						0
салдо на 31.12.2021г.	0	0	36.000	0	0	36.000
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2021г.			8.400			8.400
амортизација			7.200			7.200
намалување						0
салдо 31.12.2021г.	0	0	15.600	0	0	15.600
Нето сметководствена вредност на 31.12.2021г.	0	0	20.400	0	0	20.400
Нето сметководствена вредност на 01.01.2021г.	0	0	27.600	0	0	27.600

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

опис	земјиште	градежни објекти	опрема	материјали и средства во подготовка	вкупно
Набавна вредност					
салдо на 01.01.2022г.	135.651.804	5.407.278.141	327.406.664	74.228.448	5.944.565.057
зголемување		75.690	354.832	13.676.097	14.106.619
намалување			95.000		95.000
салдо на 31.12.2022г.	135.651.804	5.407.353.831	327.666.496	87.904.545	5.958.576.676
Исправка на вредност					
салдо на 01.01.2022г.	123.130.063	1.175.662.722	272.198.230	0	1.570.991.015
амортизација		131.649.256	9.134.624		140.783.880
зголемување	22.160		109.524		131.684
намалување			95.000		95.000
салдо 31.12.2022г.	123.152.223	1.307.311.978	281.347.378	0	1.711.811.579
Нето сметководствена вредност на 31.12.2022г.	12.499.581	4.100.041.853	46.319.118	87.904.545	4.246.765.097
Нето сметководствена вредност на 01.01.2022г.	12.521.741	4.231.615.419	55.208.434	74.228.448	4.373.574.042
Набавна вредност					
салдо на 01.01.2021г.	135.651.804	5.406.585.711	326.108.628	73.867.169	5.942.213.312
зголемување		692.430	1.298.036	624.428	2.614.894
намалување				263.149	263.149
салдо на 31.12.2021г.	135.651.804	5.407.278.141	327.406.664	74.228.448	5.944.565.057
Исправка на вредност					
салдо на 01.01.2021г.	123.153.885	1.043.971.723	261.623.341	0	1.428.748.949
амортизација		131.636.692	10.544.761		142.181.453
зголемување		54.307	30.128		84.435
намалување	23.822				23.822
салдо 31.12.2021г.	123.130.063	1.175.662.722	272.198.230	0	1.570.991.015
Нето сметководствена вредност на 31.12.2021г.	12.521.741	4.231.615.419	55.208.434	74.228.448	4.373.574.042
Нето сметководствена вредност на 01.01.2021г.	12.497.919	4.362.613.988	64.485.287	73.867.169	4.513.464.363

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

опис	Недов. Земј. Пронз.	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќего насади	Сред. во подгот.	Вкупно
2022						
Состојба на 01.01.2022г.				796.040		796.040
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожигенани земјоделски производи пренесени во запи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
Состојба на 31.12.2022 г.	0	0	0	630.635	0	630.635
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	630.635	0	630.635
2021						
Состојба на 01.01.2021г.				961.446		961.446
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожигенани земјоделски производи пренесени во запи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.406		165.406
Состојба на 31.12.2021 г.	0	0	0	796.040	0	796.040
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	796.040	0	796.040

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои носат конвертибилни обврзници		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	38.743.939	26.091.713
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувањата		
Вкупно	38.743.939	26.091.713

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	5.138.380	446.299
Парични средства на платежни картици-денари	10.438	11.527
Парични средства во денарска благајна	15.348	2.735
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	5.164.166	460.561

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост	01.01.2022	%	зголем.	намал.	31.12.2022	%
2022 година	на						
Обични акции Приоритетни акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
	ФПИО						
	Вкупно						
2021 година		01.01.2021	%	зголем.	намал.	31.12.2021	%
Обични акции Приоритетни акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
	ФПИО						
	Вкупно						

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на доспевање над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добаву.			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно		4.128.934.276	4.128.934.276

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	4.145.859	13.398.929
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно	4.145.859	13.398.929

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	36.154.105	15.467.096
Приходи од продажба во странство		
Вкупно	36.154.105	15.467.096

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Прих.од наплатени отпишани побар.		
Приходи од државни подршки		
Вкупно		

19.ОСТАНАТИ РАСХОДИ


	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		
Трошоци за саеми		
Наемнина		
Дневници за службени патувања и патни трошоци	54.737	28.315
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	1.038.885	1.314.188
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	173.311	100.727
Премии за осигурување	71.259	70.788
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	142.468	122.748
Трошоци за ревизија	91.500	81.000
Трошоци за останати интелектуални услуги	502.187	574.684
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	21.772.488	19.018.595
Вкупно останати оперативни расходи	23.846.835	21.311.045

20.ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопр.односи		
Обврски по основ на купопрод. односи		
Прих.од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Овластел сметководител

Митко Маџов



Пробиштип

31.12.2022 година

ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

в.д.Директор

Љупчо Благоевски

